

Пример за потрошувачки кредит за лица кои примаат плата или пензија преку Комерцијална банки со вклучено осигурување	
Износ на кредитот¹	1.845.000 денари
Рок на отплата	95 месеци
Месечна рата²	24.655 денари
Дата на користење на кредитот	1 во тековниот месец
Номинална каматна стапка	6,23%
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)³	6,45%
Пресметана камата за цело времетраење на кредитот во услови на негова редовна отплата	497.249 денари
Интеркаларна камата	4.712 денари
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот	2.000 денари
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот	300 денари
Трошоци за меница	500 денари
Вкупни трошоци на кредитот⁴	504.761 денари
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредитот⁵	2.349.761 денари

¹ Во одобраниот износ на кредит е вкalkулирана и премијата за осигурување. При исплата на кредитот, одобраниот износ ќе се намали за премијата која се е пренесува на сметка на осигурителната компанија. Висината на премијата за полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување АД Скопје или Триглав Осигурување Живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот.

² Пресметано според моментално важечката каматна стапка за денарски кредит со ЕУР клаузула

³ **Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)** се вкупните трошоци на кредитот изразени како годишен процент од вкупниот износ на кредитот. Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.

⁴ **Вкупни трошоци на кредитот** се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и кои било други надоместоци во врска со договорот за кредит коишто корисникот на кредит треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто ѝ се познати на Банката, освен нотарските трошоци.

⁵ Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит претставува збир на вкупниот износ на кредитот и вкупните трошоци на кредитот.